

EUROPEAN  
CURRICULUM VITAE  
FORMAT



ПЕРСОНАЛНИ ПОДАТОЦИ

Име и презиме **Адем Цури**

Телефон **+389/ 072 228 102**

Е-пошта [adem.curi@aaipa.gov.mk](mailto:adem.curi@aaipa.gov.mk)  
[adem.curri9@gmail.com](mailto:adem.curri9@gmail.com)

Адреса **ул. „Индира Ганди 31“ бр. 13 Скопје**

Датум на раѓање **24.05.1982 година**

РАБОТНО ИСКУСТВО

- Датум (од - до) **➤ август 2017 – моментално**
- Институција: **Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)**
- Позиција: **Главен ревизор за ИПА**
- Датум (од - до) **➤ октомври 2017 – моментално**
- Институција: **Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)**
- Позиција: **Член на Групи на ревизори:**
  - Северна Македонија – Бугарија,
  - Северна Македонија - Србија,
  - Северна Македонија - Грција,
  - Северна Македонија – Балкан Мед,
  - Северна Македонија - Еуро Мед,
  - Северна Македонија – ИПА Адрион

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датум (од - до)</li> <li>Институција:</li> <li>Позиција:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ септември 2018 – моментално</li> <li><b>Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)</b></li> <li><b>Координатор за регионална паралелна ревизија помеѓу ИПА земјите и Европската комисија</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датум (од - до)</li> <li>Институција:</li> <li>Позиција:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ октомври 2005 – август 2017</li> <li><b>Државен завод за ревизија (ДЗР)</b></li> <li><b>државен ревизор</b></li> <li>➤ октомври 2009 - март 2010</li> <li><b>Европски суд на ревизори во Луксембург</b> (Стажирање во област на ревизија на Европските агенции и други децентрализирани тела)</li> <li><b>Државен ревизор / Стажант</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датум (од - до)</li> <li>Институција:</li> <li>Позиција:</li> </ul>	<p><b>септември – ноември 2020</b></p> <p><b>NIRAS AS</b></p> <p>Проект: Поддршка на албанскиот систем за индиректно управување кај земјата корисник, Europe Aid/138778/DH/SER/multi</p> <p><b>Гостин предавач како експерт во областа на ЕУ средства</b></p>

**ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ**

**Дипломиран економист**

- **Во тек:**  
**Постдипломски студии на „Американски универзитет на Европа – ФОН“ во Скопје, насока: Ревизија на ЕУ средства**
- **2000/01 - 2005**  
**Додипломски студии на Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје**

Назив на организацијата

Обука / Сертификат:

Институција:

Обука / Сертификат:

- **мај 2013**  
*Овластен државен ревизор*  
*Државен завод за ревизија, Скопје, Република Македонија*
- **2020**  
*Овластен сметководител (ОС)*  
*Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија*
- **2019**  
*Овластен истражител на измами (СИИ)*  
*Здружение на овластени истражители на измами (ACFE - изворно)*

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА:**

- Финансиска ревизија;
- Меѓународни стандарди за ревизија;
- Ревизија на успешност;
- Ревизија на систем на интерни контроли;
- Твининг програма со Холандскиот завод за ревизија (Netherlands Court of Audit);
- Проект „Матра“ со Холандскиот завод за ревизија;
- Студиска посета на Министерството за образование, Министерството за надворешни работи, Холандскиот завод за ревизија, институции вклучени во користењето на структурните фондови како и други институции во Холандија со цел запознавање на вршење на ревизијата и најдобрата пракса кои би можеле да се имплементираат во Република Македонија;
- Англиски јазик во правните акти на Европска унија;
- Конференција на заедничката работна група за ревизорски активности на Контакт комитетот на врховните ревизорски институции на земјите членки и Европскиот суд на ревизори на тема “Ревизија на успешност – патоказ кон успех “.

➤ **ЕВРОПСКИ СУД НА РЕВИЗОРИ (ЛУКСЕМБУРГ):**

- Анализирање и решавање на проблеми;
- Ревизорски пристап на Судот на ревизори;
- Правото на европската заедница;
- Увереност при држење на презентации;

- Ревизија на успешност;

- Дирекција за информатичка технологија, Директор за заштита на податоците и безбедност ;
- Презентација на Судот на ревизори ;
- Правилна и ефективна комуникација во ревизорските мисии;
- Основни концепти на сметководството;
- Основни концепти на ревизијата;
- Учество на заедничка работилница на Европски суд на ревизори и OLAF (Европско антикорупциско тело) на тема соработката меѓу ревизорите и антикорупционерите;
- Учество во процесот на хармонизација на годишните сметки на агенциите на Европска унија;
- Учество на вршење на ревизија во Европскиот полициски колеџ (Серол); Единицата за правосудна соработка на Европската унија (Eurojust);
- Учество во мисија во Брисел во Извршната агенција Европски истражувачки совет.

Институција:  
Обука / Сертификат:

➤ **ЕГЗЕМПЛАР ГЛОБАЛ (EXEMPLAR GLOBAL):**

- Овластен водечки/надворешен ревизор за системи за управување со информатичка безбедност (ISO/IEC 27001:2013)
- Овластен водечки/надворешен ревизор за системи за управување со квалитет (ISO 9001:2015)

Институција:  
Обука / Сертификат:

➤ **БРИТАНСКИ СОВЕТ**

- Сертификат за англиски јазик (BULATS)

Институција:  
Обука / Сертификат:

➤ **ECDL Македонија**

Овластен експерт за Европска компјутерска возачка дозвола (European Computer Driving License (ECDL) (познавање на компјутерско работење)

- ECDL Напреден сертификат / Syllabus верзија 2.0
  - Модул: AM3, Обработка на текст, напредно ниво
  - Модул: AM4, Табеларни пресметки, напредно ниво
  - Модул: AM5, База на податоци, напредно ниво
  - Модул: AM6, Презентација, напредно ниво

Институција:  
Обука / Сертификат:

➤ **РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА)**

- Работилница со учество на повеќе земји за задачите на РТ во рамки на ИПАРД II (Упатства)
- Работилница со учество на повеќе земји за предизвиците на ИПА II и јакнење на мрежата на ревизорски тела , во Скопје (Холидеј ин), TAIEХ

- Финансиски извештаи: подобрување на покриеноста и сеопфатноста , ЦЕФ, Љубљана
- ИПА обука за борба против измама и корупција, Твининг на РТ
- Студиска посета – Организациона структура на АРПА, Загреб и организација на ревизиите (ревизорски екипи, писмо за најава), затворање на ревизија - искуство, размена на искуства –средба на ревизори од Македонија со раководители на екипи одговорни за ИПА во АРПА (прибирање ревизорски докази, референцирање на ревизорска документација)
- Студиска посета на бугарската извршна агенција за земјоделски фондови на ЕУ, презентација на вршење ревизија на ИПАРД програмата
- Студиска посета на Европската комисија – ОЛАФ, Брисел, Белгија, презентација на мандатот на ОЛАФ, нивниот ревизорски пристап и методологија за спречување и откривање на измами
- ИПА работилница - ИПА мастер план и предизвици со кои се соочува ИПА структурата , СЕП во соработка со ГИЗ
- Интеракт - семинар за менаџерски проверки - Група на ревизори МК-ГР, Солун, Грција
- Работилница за ИПА ревизорски тела за ревизија на договори за градежни работи (со фокус на FIDIC и контрола на лице место кај договори за градежни работи), Загреб, Хрватска
- Студиска посета на Ревизорското тело на Романија
- Обука на обучувачи, во рамки на проект Поддршка на националните власти во ефективно исполнување на условите од финансиската спогодба и ревизорските наоди во врска со спроведувањето на помошта од ИПА II, ИТ ревизија, Скопје
- Семинар за поедноставени опции за трошоци и ревизорски тела, Interact и ревизорска служба на ГД РЕГИО, Брисел, Белгија
- Посета на Ревизорското тело на Црна Гора во Подгорица
- Обука за зајакнување на улогата на укажувачите во борбата против корупцијата, Транспаренси Интернешенел-Македонија и ДКСК
- Градење на силни организациони тимови за справување со предизвиците на работното место, Стопанска комора на РМ, Рим, Италија
- Работилница за ризици - обука за анализа на ризици по информациска сигурност, проект на МФ: Поддршка во спроведувањето на препораките наведени во конечниот извештај од ревизијата на ISO 27002 ...." , Министерство за финансии, Скопје
- Предизвици на новиот закон за јавни набавки, Центар за обуки ЦЕС, Истанбул, Турција
- Вовед во структурата и функционирањето на АФКОС системот, Твининг проект Јакнење на планирањето и извршувањето на на буџетот и функциите на внатрешна контрола во Министерство за финансии
- Поддршка на развојот и синергиите на сметководството и ревизијата, Заедничка конференција, Овластен институт за

јавни финансии и сметководство, Лондон (CIPFA) и ЦЕФ  
Љубљана

- Работилница за спречување и откривање на измами и неправилности во ИПАРД, TAIEХ во соработка со РТ
- Состанок во Брисел, Белгија помеѓу г-дин. Ville Itälä генерален директор на ОЛАФ и главниот ревизор за ИПА, во Брисел, Белгија со цел јакнење на институционалната соработка и размена на искуства, по што следеше Размена на писма за соработка помеѓу Ревизорското тело и Европската канцеларија за борба против измама (ОЛАФ)

## ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ

- Работа со компјутер – MS Office;
- Јазици – англиски, бугарски, хрватски, албански (мајчин јазик) српски, македонски;
- Експерт за ревизија на успешност во јавниот сектор и за ревизија на ИПА средства;
- Комуникациски и организациони способности за решавање на комплексни задачи и административни процедури;
- Аналитички способности за планирање и управување со работата стекнати во текот на работното искуство;
- Активен учесник на обуки како и способен за тимско работење.